

**РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА
АД - СКОПЈЕ**

Финансиски извештаи за годината
завршена на 31 Декември 2022 и
Извештај на независниот ревизор

Скопје, Април 2023 година

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор до акционерите на РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД - Скопје	
Одговорност на менаџментот	5
Финансиски извештаи	
Извештај за финансиската состојба	6
Извештај за сеопфатна добивка	7
Извештај за промените во главнината	8
Извештај за паричните текови	9
Белешки кон Финансиските извештаи	10-23
Прилог:	
Годишна сметка	
Годишен извештај за работа	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД -СКОПЈЕ

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД - Скопје (Натаму: Друштвото) коишто го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 Декември 2022 година, како и на соодветниот Извештај за сепфатна добивка, Извештајот за останата сеопфатна добивка, Извештајот за промени во капиталот и на Извештајот за паричните текови за годината што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжение)
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД -СКОПЈЕ**

Основи за мислење со резерва

Врз основа на извршената ревизија го истакнуваме следново:

- Како што е прикажано во Белешката 4 кон финансиските извештаи, Друштвото има евидентирано земјиште во износ од 21.551.360 денари. Друштвото не поседува доказ за сопственост на земјиштето. Ова не е во согласност со МСС -1 - Презентирање на финансиски извештаи и МСС 16 - Недвижности, постројки и опрема за признавање на средство. Согласно барањата на МСС 8 - Сметководствени политики, промени на сметководствени проценки и грешки, Друштвото требало да направи отпис на земјиштето на почетниот датум на споредбениот период (01 јануари 2021 година) во износ од 21.551.360 денари. Следствено на 01 јануари 2021 година, 31 декември 2021 година и 31 декември 2022 година сметководствената вредност на недвижности, постројки и опрема е преценета за 21.551.360 денари, а соодветно и капиталот е преценет за истиот износ. Ревизорското мислење за финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021 година, исто така вклучува мислење со резерва по оваа основа.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за можните ефекти од прашањето на кое се укажува во пасусот Основа за мислење со резерва, Финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото на 31 Декември 2022, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва.

Наша одговорност согласно со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работата со Годишната сметка и Финансиските извештаи за истата деловна година.

Годишниот извештај за работата од сите материјални аспекти е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за годината која завршува на 31 Декември 2022.

Скопје, 03 Април 2023 година

Овластен ревизор,
Јасмина Рафајловска



Директор,
Јасмина Рафајловска

ОДГОВОРНОСТ НА РАКОВОДСТВОТО ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Приложените Финансиски извештаи на РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД - Скопје, на страниците 6 до 9 и Белешките кон истите на страниците 10 до 23 се одговорност и се одобруваат од раководството.

Друштвото го води своето сметководство во согласност со принципите и законските прописи што се применуваат во Република Северна Македонија. Приложените Финансиски извештаи за 2021 година се ревидирани со што е обезбедена нивна споредливост со Финансиските извештаи за 2022 година. Финансиските извештаи вклучуваат одредени износи кои се базираат на најдобрите можни проценки и оценки на датумот на составувањето на Извештајот.

Врз основа на вистинитоста и објективноста на Финансиските извештаи, менаџментот има развиено и одржува внатрешна структура за контроли. Раководството верува дека внатрешните контроли овозможуваат сигурност во однос на бонитетот на финансиските евиденции и дека средствата се правилно евидентирани и вреднувани во сметководството. Внатрешниот процес на контрола исто така го вклучува и информирањето на вработените од страна на раководството за политиките кои овозможуваат етичко водење и деловно однесување.

Независните ревизори, Рафајловски ревизија ДОО Скопје, беа ангажирани да извршат ревизија на овие Финансиски извештаи и нивниот Извештај е даден на страните 3 и 4.



Угриновски Бошко
Извршен член на Одборот на директори
на РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД - Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на 31 Декември 2022 и 2021
(во Денари)

	Белешка	31 Декември 2022	31 Декември 2021
А СРЕДСТВА			
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Недвижности, постројки и опрема	4	99.127.513	83.372.492
Долгорочни финансиски средства	5	4.235.245	10.314.113
<i>Вкупно нетековни средства</i>		<u>103.362.758</u>	<u>93.686.605</u>
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Залихи	6	74.458	34.901
Побарувања од купувачи	7	38.041.756	40.733.541
Други краткорочни побарувања	8	45.993.216	52.806.785
Парични средства	9	8.509.946	16.790.835
АВР		120.147	97.206
<i>Вкупно тековни средства</i>		<u>92.739.523</u>	<u>110.463.268</u>
ВКУПНО СРЕДСТВА		<u>196102.281</u>	<u>204.149.873</u>
Б ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ			
Акционерски капитал	10	65.071.023	65.071.023
Сопствени акции		(6.451.231)	(6.451.231)
Законски и други резерви		73.110.867	71.496.235
Акумулирана (задржана) добивка		54.817.399	63.622.584
<i>Вкупно главнина и резерви</i>		<u>186.548.058</u>	<u>193.738.611</u>
В ОБВРСКИ			
Краткорочни обврски спрема добавувачи	11	2.422.298	1.861.481
Други краткорочни обврски	12	7.131.925	8.549.781
<i>Вкупно тековни обврски</i>		<u>9.554.223</u>	<u>10.411.262</u>
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		<u>196102.281</u>	<u>204.149.873</u>
<i>Вонбилансни средства</i>	25	7.000.000	7.000.000
<i>Вонбилансни извори</i>		<u>7.000.000</u>	<u>7.000.000</u>

*Белешкиите кон Финансискиите извештаи се интегрален дел од
Финансискиите извештаи и треба да се читаат во врска со истиите*

*Одборот на директори на ден 08.02.2023 година ги одобрил овие финансиски извештаи,
а во пивно име се потпишани од:*



Извршен член на Одборот
на директори
Угриновски Бошко

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 Декември 2022 и 2021
(во Денари)

	Белешка	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Приходи од услуги и продажба на стоки	13	87.591.594	90.165.579
Останати приходи	14	97.387	101.763
Трошоци за материјали	15	(9.876.111)	(7.342.672)
Набавна вредност на продадените материјали		-	(3.645.506)
Трошоци на вработените	16	(55.162.874)	(50.521.570)
Амортизација	4	(6.163.265)	(6.622.102)
Други оперативни трошоци	17	(7.601.238)	(8.683.055)
Нето приходи (расходи) од финансирање	18	(5.961.179)	(889.663)
<i>Добивка пред оданочување</i>		2.924.314	12.562.774
Расход за данок на добивка	19	(649.708)	(1.482.983)
<i>Добивка за годината од конструирано работење</i>		2.274.606	11.079.791
<i>Загуба за годината од прекинато работење</i>		-	-
ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		2.274.606	11.079.791
<i>Останата сеофатна добивка</i>			
Промени во објективна вредност на финанс. средства расположиви за продажба		(1.909)	(5.076.121)
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА		2.272.697	6.003.670
<i>Нето добивка по акција</i>	20	10,81	52,66

Белешките кон Финансиските извештаи се интегриран дел од Финансиските извештаи



Извршен член на Одборот
на директори
Угриновски Бошко

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината завршена на 31 Декември 2022 и 2021
(во Денари)

2022	Акцио- нерски капитал	Сопствени акции	Законски и други резерви	Акумули- рана добивка	Вкупно капитал и резерви
Состојба на 1 Јануари 2022	65.071.023	(6.451.231)	71.496.235	63.622.584	193.738.611
Сеопфатна добивка					
Добивка за 2022 година	-	-	-	2.274.606	2.274.606
Останата сеопфатна добивка за 2022 год.	-	-	(1.909)	-	(1.909)
Вкупно сеопфатна добивка за 2022 година	-	-	(1.909)	2.274.606	2.272.697
Пренос од резерви во акумулирана добивка	-	-	-	-	-
Распределба на добивката од 2021 год. за инвестиции	-	-	1.616.541	(1.616.541)	-
Исплатена дивиденда	-	-	-	(9.463.250)	(9.463.250)
Состојба на 31 Декември 2022	65.071.023	(6.451.231)	73.110.867	54.817.399	186.548.058
2021	Акцио- нерски капитал	Сопствени акции	Законски и други резерви	Акумули- рана добивка	Вкупно капитал и резерви
Состојба на 1 Јануари 2021	65.071.023	(6.451.231)	98.763.672	37.922.077	195.305.541
Сеопфатна добивка					
Добивка за 2021 година	-	-	-	11.079.791	11.079.791
Останата сеопфатна добивка за 2021 год.	-	-	(5.076.121)	-	(5.076.121)
Вкупно сеопфатна добивка за 2021 година	-	-	(5.076.121)	11.079.791	6.003.670
Пренос од резерви во акумулирана добивка	-	-	(20.124.503)	20.124.503	-
Распределба на добивката од 2020 год. за инвестиции	-	-	5.503.787	(5.503.787)	-
Исплатена дивиденда	-	-	(7.570.600)	-	(7.570.600)
Состојба на 31 Декември 2021	65.071.023	(6.451.231)	71.496.235	63.622.584	193.738.611

*Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од
Финансиските извештаи*

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 Декември 2022 и 2021
(во Денари)

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Готовински тек од оперативни активности		
Готовина добиена од купувачи и од други оперативни активности	105.256.743	98.742.510
Готовина платена на добавувачите, вработените, даноци и други оперативни активности	(86.156.523)	(84.030.943)
Вкупно добиена (платена) готовина од оперативни активности	19.100.220	14.711.567
Платен данок на добивка	(649.708)	(205.268)
<i>Нејто гојовина од оперативни активности</i>	18.450.512	14.506.299
Готовински тек од инвестициони активности		
Продажба на основни средства	-	-
Набавка на основни средства	(21.957.688)	(1.760.651)
<i>Нејто гојовина од инвестициони активности</i>	(21.957.688)	(1.760.651)
Готовински тек од финансиски активности		
Исплатена дивиденда	(9.273.713)	(7.464.332)
Примени и вратени позајмици	-	147.556
Подигнати депозити	19.500.000	28.350.000
Орочени депозити	(15.000.000)	(22.350.000)
<i>Нејто гојовина од финансиски активности</i>	(4.773.713)	(1.316.776)
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	(8.280.889)	11.428.872
Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период	16.790.835	5.361.963
Пари и парични еквиваленти на крајот на пресметковниот период	8.509.946	16.790.835

Белешките кон Финансискиите извештаи се интегрален дел од Финансискиите извештаи

1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДРУШТВОТО

РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД - СКОПЈЕ (натаму: Друштвото) е акционерско друштво формирано како едно од друштвата на ПОС Рудници и железарница Скопје согласно Програмата за трансформација. Во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија во Скопје е запишано со единствен матичен број на субјектот 5166233.

Приоритетна дејност согласно тековна состојба на Централен Регистар на РСМ е 71.20 - техничко испитување и анализа. Друштвото се занимава со физички - хемиски и металуршки испитувања од областа на индустријата, рударството и металургијата.

Друштвото има добиено меѓународен сертификат ISO 9001:2000 за тестирање на минерали, руди, метали, легури и горива, механичко и металографичко тестирање на челични и метални производи и сертификат MKS EN ISO/IEC 17025:2006 за тестирање на механички карактеристики на метали, хемиски состав на метали, физичко-хемиски карактеристики на цврсти горива, хемиски состав на почви и вештачки ѓубрива. Ова е гаранција дека тестирањето е во согласност со условите и барањата на највисоките светски стандарди.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на улица 16-та Македонска бригада број 18.

Структурата на капиталот на Друштвото по родови на акции на 31 Декември 2022 година е 100% обични акции од кои 9,97% сопствени акции (2021: 100% обични акции од кои 9,97% сопствени акции).

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основа за подготовка

Друштвото финансиските извештаи ги подготвува во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени во Република Северна Македонија и законските прописи во Република Северна Македонија.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги примени сметководствените политики обелоденети подолу, а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива во Република Северна Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени според методот на набавна вредност, како основа на мерење, освен за финансиските средства расположиви за продажба кои се мерени според објективна вредност.

Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки кон финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (МКД), освен ако не е поинаку наведено.

Приложените финансиски извештаи претставуваат единечни финансиски извештаи на Друштвото.

Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи да работи во иднина.

2.2 Подготовка во услови на инфлација

Поради влијанието на инфлацијата во Финансиските извештаи, менаџментот е со убедување дека Финансиските извештаи на Друштвото би требало да го рефлектираат ефектот од инфлацијата, а со тоа и ефектот од промените во куповната моќ што е во согласност со законските прописи на Република Северна Македонија.

2.3 Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во Билансот на успехот како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

2.4 Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот за финансиската состојба се следниве:

Валута	31 Декември 2022		31 Декември 2021	
1 EUR	61,4932	Денари	61.6270	Денари
1 USD	57,6535	Денари	54,3736	Денари
1 CHF	62,4487	Денари	59,4683	Денари

2.5 Споредбени показатели

Финансиските извештаи за 2021 година се ревидирани, со што се овозможени споредбени показатели со финансиските извештаи за 2022 година.

Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение е изнесено резиме на значајните сметководствени политики кои беа применети при изготвувањето на Финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 Декември 2022.

3.1 Недвижности, постројки и опрема

3.1.1. Почейно вреднување

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат според набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради обезвреднување. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Согласно основниот принцип на МСС 23, трошоците на позајмување кои можат да се припишат на стекнување, изградба или производство на производни постројки, енергетски капацитети, недвижности за кои е потребен значителен период за да се подготват за употреба ќе се вклучат во набавната вредност на тие средства.

3.1.2. Последователни издатоци

Издатоците се направени за замена на дел од недвижностите, постројките и опремата се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во Друштвото. Сите други издатоци се признаваат како расход во Билансот на успех, во моментот на настанување.

3.1.3. Амортизација

Амортизацијата се пресметува по праволиниска метода со примена на стапките на амортизација определени во зависност од проценетиот корисен век на средствата. Изградените материјални средства се амортизираат од моментот кога се даваат на користење. Амортизација не се пресметува на земјиштето и инвестициите во тек.

Основица за амортизација на материјалните средства е набавната вредност или друг износ што е замена за набавната вредност намален за остатокот од вредност.

Проценетиот корисен век на недвижностите и опремата и стапките на амортизација се следни:

	Корисен век	Стапки
Градежните објекти	од 10 до 40 години	од 2,5% до 10%
Опрема	од 4 до 20 години	од 25% до 5%
Мебел	5 години	20%
Моторни возила	од 4 до 10 години	од 10 до 25%

3.2 Залихи

Залихиите на сировини, материјали, резервни делови, гориво и мазиво во финансиските извештаи на Друштвото се вреднувани по метода на плански цени, корегирани за отстапувањата од планските цени.

Залихиите на стока во магацин, Друштвото ги вреднува по набавни цени.

Залихиите на ситен инвентар, Друштвото ги вреднува по метод на плански цени. При давањето во употреба набавната вредност на ситниот инвентар 100% се евидентира како трошок.

3.3 Долгорочни финансиски средства

Долгорочните финансиски средства вклучуваат вложувања во удели, вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба, хартии од вредност кои се држат до доспевање и хартии од вредност со кои се тргува.

Вложувањата во хартии од вредност се вложувања во акции во банки и други друштва. Промената во објективната вредноста на хартиите од вредност расположиви за продажба се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка, освен за загуба поради безвреднување и добивки и загуби кои произлегуваат од курсни разлики, се додека финансиското средство не се отпише. По нивното отуѓување се врши рекласификација од главнината во Билансот на успех.

3.4 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се прикажуваат по нивната номинална вредност зголемени за каматата според договор.

3.5 Спорни и сомнителни побарувања

Спорните и сомнителни побарувања се базираат на проценката на менаџментот за можноста за нивна наплата.

Побарувањето се отпишува како ненаплативо во периодот на сознавањето дека тоа побарување нема можност да се наплати во договорениот рок односно на денот на Извештајот на финансиска состојба. Задолжително намалување на вредноста на побарувањето се прави кога должникот е во постапка на стечај и ликвидација.

3.6 Краткорочни вложувања

Краткорочните вложувања се состојат од депозити кај финансиски институции и други пласмани кај банки.

3.7 Акционерски капитал

3.7.1. Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатените акции.

3.7.2. Откуп на сопствени акции

Во вредноста на откупот на сопствените акции се вклучуваат и трансакционите трошоци. Откупените сопствени акции се класифицираат како трезорски и се презентирани како намалување на капиталот.

3.7.3. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во пресметковниот период кога се објавени.

3.8 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат пари на денарски и девизни сметки во банка, во благајна и високо ликвидни вложувања кои брзо можат да се претворат во пари.

3.9 Обврски за кредити и други позајмици

Обврски за кредити почетно се признаваат според нето примените средства.

Главни извори на кредити се банки во земјата.

Сите кредити изразени во странска валута се искажуваат во денарска противвредност според средниот курс на НБРСМ на денот под кој се составува Извештајот на финансиската состојба.

3.10 Обврски за даноци

Даноци се пресметуваат и се плаќаат согласно законските прописи во Република Северна Македонија.

Тековниот данок од добивка, по стапка од 10%, се пресметува на разликата меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемени за непризнаените расходи за даночни цели и намалени за износите на кои во претходните даночни периоди е платен данок и други даночни ослободувања со кои се намалува даночната основа.

3.11 Приходи од продажба

Приходи од продажба на производи се признава кога значителни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот и не постојат значајни неизвесности за наплатата и можно враќање на производите. Приходите од извршените услуги се признаваат во Билансот на успех, до степен на завршеност на услугите на крајот на периодот на известување. Степен на завршеност се определува според евиденцијата за извршената работа.

Приходите од вршење услуги и продажбата на стоки ја опфаќаат нивната фактурирана вредност.

3.12 Приходи и расходи од финансирање

Приходи и расходи од финансирање ги вклучуваат приходите и расходите од камати, курсни разлики и дивиденди.

Приходите од камата се признаваат во Билансот на успех кога доспеваат за наплата.

Приходот од дивиденда се евидентира кога е објавена дивидендата.

Каматите и другите трошоци се признаваат како расход во периодот во кој настануваат.

4. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Движењата на основните средства за годината што завршува на 31 Декември 2022 и 2021 се следниве (во денари):

2022	Земјиште	Градежни објекти	Опрема и друго	Инвестиции во тек	Материјални с-ва во подготовка	ВКУПНО
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2022	21.551.360	82.436.078	109.165.609	204.700	39.402	213.397.149
Нови набавки во годината	-	-	10.991.088	-	10.966.600	21.957.688
Намалување	-	-	(1.422.332)	-	(39.402)	(1.461.734)
Салдо на 31 Декември 2022	21.551.360	82.436.078	118.734.365	204.700	10.966.600	233.893.103
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2022	-	37.181.691	92.842.966	-	-	130.024.657
Амортизација за 2022	-	2.037.733	4.125.532	-	-	6.163.265
Намалување	-	-	(1.422.332)	-	-	(1.422.332)
Салдо на 31 Декември 2022	-	39.219.424	95.546.166	-	-	134.765.590
Нејо сметководствена вредност на 31 Декември 2022	21.551.360	43.216.654	23.188.199	204.700	10.966.600	99.127.513
Нејо сметководствена вредност на 1 Јануари 2022	21.551.360	45.254.387	16.322.643	204.700	39.402	83.372.492
2021	Земјиште	Градежни објекти	Опрема и друго	Инвестиции во тек	Материјални с-ва во подготовка	ВКУПНО
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2021	21.551.360	82.436.078	109.097.146	204.700	-	213.289.284
Нови набавки во годината	-	-	1.330.810	-	39.402	1.370.212
Намалување	-	-	(1.262.347)	-	-	(1.262.347)
Салдо на 31 Декември 2021	21.551.360	82.436.078	109.165.609	204.700	39.402	213.397.149
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2021	-	35.124.956	89.539.946	-	-	124.664.902
Амортизација за 2021	-	2.056.735	4.565.367	-	-	6.622.102
Намалување	-	-	(1.262.347)	-	-	(1.262.347)
Салдо на 31 Декември 2021	-	37.181.691	92.842.966	-	-	130.024.657
Нејо сметководствена вредност на 31 Декември 2021	21.551.360	45.254.387	16.322.643	204.700	39.402	83.372.492
Нејо сметководствена вредност на 1 Јануари 2021	21.551.360	47.311.122	19.557.200	204.700	-	88.624.382

Друштвото на 31.12.2022 година, во Билансот на состојба има искажано земјиште во износ од 21.551.360 денари за кое не поседува доказ за сопственост. Земјиштето согласно поранешните прописи е дадено на Друштвото на користење од страна на Република Северна Македонија.

Зголемувањето на опремата во вкупен износ од 10.991.080 денари е резултат на набавка на анализатори во износ од 2.631.045 денари, индустриски дефектоскоп и пропратна опрема во износ од 1.775.784 денари, спектометар со пропратна опрема во износ од 6.363.839 денари и друго.

Зголемувањето на материјалните средства во подготовка во износ од 10.966.600 е резултат на вложувања во фотоволтаична централа.

5. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Долгорочните финансиски средства се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Меркур Македонија Скопје (удел)	14.525	14.525
Стопанска банка (обични акции)	94.220	96.129
Бетон АД - Скопје (обични акции)	4.126.500	10.203.459
<i>Вкупно долгорочни финансиски средства</i>	<i>4.235.245</i>	<i>10.314.113</i>

Согласно Извештајот за имател со состојба на 31 Декември 2022 година добиен од Централниот депозитар за хартии од вредност, Друштвото во сопственото портфолио ги поседува следниве акции:

31 Декември 2022	Број на акции	Номинална вредност на една акција
Стопанска банка (обични акции)	70	201,1 МКД
Бетон АД Скопје (обични акции)	2.751	255,65 ЕУР

31 Декември 2021	Број на акции	Номинална вредност на една акција
Стопанска банка (обични акции)	70	201,1 МКД
Бетон АД Скопје (обични акции)	2.751	255,65 ЕУР

Вложувањата во акции прикажани по последна цена од Македонската берза на хартии од вредност се следни (00 денари):

31 Декември 2022

	Број на акции	Последна цена	Вкупно
Стопанска банка (обични акции)	70	1.346,00	94.220
Бетон АД Скопје (обични акции)	2.751	1.500,00	4.126.500
<i>Вкујно вложувања во акции</i>			<u>4.220.720</u>

31 Декември 2021

	Број на акции	Последна цена	Вкупно
Стопанска банка (обични акции)	70	1.373,27	96.129
Бетон АД Скопје (обични акции)	2.751	3.709,00	10.203.459
<i>Вкујно вложувања во акции</i>			<u>10.299.588</u>

6. ЗАЛИХИ

Залихите се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Залихи на суровини и материјали	74.458	34.901
<i>Вкујно залихи</i>	<u>74.458</u>	<u>34.901</u>

7. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачи се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Побарувања од купувачи	38.041.756	40.733.541
<i>Вкујно побарувања од купувачи</i>	<u>38.041.756</u>	<u>40.733.541</u>

8. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Другите краткорочни побарувања се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Депозити во Комерцијална банка АД	28.350.000	32.850.000
Депозити во Стопанска Банка АД	15.000.000	15.000.000
Побарувања за дадени краткорочни кредити	541.972	541.972
Побарувања за дадени аванси	355.864	2.683.269
Побарувања за дивиденда	1.731.544	1.731.544
Останати краткорочни побарувања	13.836	-
<i>Вкупно други краткорочни побарувања</i>	<i>45.993.216</i>	<i>52.806.785</i>

Депозитите во Комерцијална банка АД Скопје и Стопанска Банка АД Скопје се врз основа на договори за орочување.

9. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Парични средства на денарски сметки	8.249.617	16.554.799
Парични средства на девизни сметки	258.428	218.920
Парични средства на денарска благајна	1.901	17.116
<i>Вкупно парични средства</i>	<i>8.509.946</i>	<i>16.790.835</i>

10. СОСТОЈБА НА ГЛАВНИНАТА И РЕЗЕРВИТЕ

Друштвото во Трговскиот Регистар на Република Северна Македонија има запишано акционерски капитал од 1.075.855,30 евра.

Основната главнина во сметководствената евиденција е усогласена со основната главнина запишана во Трговскиот регистар.

Законската резерва се формира по пат на издвојување на процент (5%) од добивката согласно Статутот на Друштвото.

Друштвото има обврска да издвојува законска резерва се додека износот на резервата не достигне износ кој е еднаков на една десеттина од главнината.

Доколку создадената резерва се намали, мора да се надомести се додека не го достигне пропишаниот минимум. Законската резерва може да се употребува за покривање на загубата.

Кога законската резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на загубата, Собранието на акционерите може да донесе Одлука, вишокот да се користи за дополнување на дивидендата, до колку истата за деловната година не го достигне најмалиот пропишан износ.

Усогласувањето и движењето во капиталот и резервите е даден во Извештајот за промените во главнината за годината што завршува на 31 Декември 2021 и 2022, на страна 8.

10.1 Состојба на акциите

Состојбата на бројот на акциите по родови на акции и сопственост е следнава:

Родови на акции во сопственост на		Состојба					
		2022	01.01.22	%	згол.ем.	намал.	31.12.22
Обични акции	Физички лица	186.888	88,82	-	239	186.649	88,70
	Правни лица	2.377	1,13	239	-	2.616	1,25
	Откупени сопствени акции	20.978	9,97	-	-	20.978	9,97
	Недефинирани акции	176	0,08	-	-	176	0,08
Вкујно		210.419	100	239	239	210.419	100

Родови на акции во сопственост на		Состојба					
		2021	01.01.21	%	згол.ем.	намал.	31.12.21
Обични акции	Физички лица	186.888	88,82	-	-	186.888	88,82
	Правни лица	2.377	1,13	-	-	2.377	1,13
	Откупени сопствени акции	20.978	9,97	-	-	20.978	9,97
	Недефинирани акции	176	0,08	-	-	176	0,08
Вкујно		210.419	100	-	-	210.419	100

Номиналната вредност на една акција изнесува 5,11 евра.

11. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Краткорочните обврски спрема добавувачите се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Обврски спрема добавувачи од земјата	2.418.410	1.858.737
Обврски спрема добавувачи од странство	3.888	2.744
<i>Вкујно крайкорочни обврски спрема добавувачи</i>	<u>2.422.298</u>	<u>1.861.481</u>

12. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Другите краткорочни обврски се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Примени аванси	982	962
Обврски спрема вработените	4.668.089	4.250.537
Данок на личен доход и придонеси од плата	1.609.259	1.376.807
Обврски за данок на додадена вредност	711.456	1.360.681
Други краткорочни обврски	142.139	1.560.794
<i>Вкупно друѓи краткорочни обврски</i>	<i>7.131.925</i>	<i>6.549.781</i>

13. ПРИХОДИ ОД УСЛУГИ И ПРОДАЖБА НА СТОКИ

Приходите од услуги, продажба на стоки и друго се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Приходи од извршени услуги	87.488.028	86.588.538
Приходи од продажба на стоки	-	3.463.231
Приходи од извршени услуги на странски пазар	103.566	113.810
<i>Вкупно приходи од услуги, и продажба на стоки</i>	<i>87.591.594</i>	<i>90.165.579</i>

14. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Останатите приходи се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Приходи од надомест на штета	97.387	-
Останати приходи	-	101.763
<i>Вкупно останати приходи</i>	<i>97.387</i>	<i>101.763</i>

15. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ

Трошоците за материјали од следново (во денари):

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Трошоци за материјали	3.868.925	2.974.187
Трошоци за гориво, плин и парно	1.590.600	950.770
Резервни делови	756.184	1.661.588
Потрошена електрична енергија	3.660.402	1.756.127
<i>Вкупно трошоци за материјали</i>	<i>9.876.111</i>	<i>7.342.672</i>

Потрошените материјали во вкупен износ од 3.868.925 денари во најголем дел вклучуваат: потрошени хемиски материјали (аргон, солна киселина, течен азот, течен кислород, бои и лакови, уље и мазива, хемикалии) во вкупен износ од 442.218 денари, канцелариски материјали во вкупен износ од 4.057 денари, и останати материјали за тековно одржување и друго во вкупен износ од 3.422.650 денари.

Трошоците за гориво, плин и парно во вкупен износ од 1.590.600 денари вклучуваат трошоци за парно греење во износ од 1.191.799 денари, трошоци за гориво во износ од 384.701 денари и трошоци за плин во износ од 14.100 денари.

16. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците на вработените се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Нето плати	32.563.316	29.185.507
Даноци и придонеси на плати	16.910.269	15.084.477
Други трошоци на вработените	5.689.289	6.251.586
<i>Вкупно трошоци на вработените</i>	<i>55.162.874</i>	<i>50.521.570</i>

Другите трошоци на вработените во износ од 5.689.289 денари вклучуваат: регрес за годишен одмор, подароци на вработените, трошоци за превоз на вработените, теренски додаток, дневници за службени патувања и друго.

Просечниот број на вработени во текот на 2022 година изнесува 79 лица (2021: 80).

17. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

Другите оперативни трошоци се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Транспортни услуги	25.009	22.670
Трошоци за услуги за одржување	1.875.584	2.323.216
Трошоци за репрезентации, спонзорства и донации	108.213	150.795
Осигурување	521.313	458.646
Трошоци по договор за дело	256.444	342.444
Трошоци за сметководствени услуги, ревизии и вештачење	814.075	723.690
Други трошоци	4.000.600	4.661.594
<i>Вкупно други оперативни трошоци</i>	<u>7.601.238</u>	<u>8.683.055</u>

Другите трошоци во износ од 4.000.600 денари вклучуваат трошоци за комунални услуги во износ од 319.619 денари, банкарски услуги и трошоци на платниот промет во износ од 192.743 денари, ПТТ услуги во износ од 192.604 денари, трошоци за наем на деловен простор во износ од 198.920 денари, други услуги во износ од 1.423.631 денари и друго.

18. НЕТО ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Нето приходите (расходите) од финансирање се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Приходи од камати	125.531	438.986
Позитивни курсни разлики	15.183	997
Други финансиски приходи	-	29.351
Расходи од камати	(112)	(187)
Негативни курсни разлики	(24.822)	(8.069)
Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	(6.076.959)	(1.350.741)
<i>Вкупно нето приходи од финансирање</i>	<u>(5.961.179)</u>	<u>(889.663)</u>

19. ДАНОК НА ДОБИВКА

Данокот на добивка се пресметува по стапка од 10% и се утврдува на разликата меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемени за непризнатите расходи и намалени за износите на кои во претходните даночни периоди е платен данок и други даночни ослободувања со кои се намалува даночната основа.

20. НЕТО ДОБИВКА ПО АКЦИЈА

Нето добивка по акција е следнава (во денари):

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Добивка за годината	2.274.606	11.079.791
Просечен број на обични акции на 31 Декември	210.419	210.419
Нето добивка по акција = (добивка/ просечен број на обични акции	10,81	52,66

21. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ

Друштвото води судска постапка во која се јавува како тужител во вредност од 1.471.951 денари против друштвото Рапид БИЛД ДОО Куманово.

Против Друштвото не се водат судски постапки во кои се јавува како тужена страна.

22. ДАНОЧЕН РИЗИК

Македонската даночна регулатива е предмет на различни толкувања и чести промени и како резултат на тоа, Друштвото би можело да се соочи со дополнителни даноци, казни и камати. Периодот за кој даночните и царинските органи можат да направат контрола со цел утврдување на даночните обврски на Друштвото е пет години.

23. НАСТАНИ ПО ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 Декември 2022 година - датумот на известувањето, до денот на одобрување на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

24. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

Во вонбилансната евиденција Друштвото го евидентира одобрувањето на револвинг денарски кредит за пречекорување на состојбата на средствата на сметките за тековно работење во износ од 7.000.000 денари согласно Договор број 08-120-19920-2 од 13.04.2021 година и Анекс бр.1 со број 08-120-19151-2 од 12.04.2022 година. Како обезбедување на одобрениот револвинг денарски кредит Друштвото има дадено во залог наменски денарски депозит во износ од 7.350.000 денари.

ЕМБС: 05166233

Целосно име: РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД за физичко-хемиски и металуршки испитувања од областа на индустријата, рударството и металургијата Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи**Биланс на состојба**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	103.362.758,00			93.686.605,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	99.127.513,00			83.372.492,00
10	-- Недвижности (011+012)	64.768.014,00			66.805.748,00
11	-- Земјиште	21.551.360,00			21.551.360,00
12	-- Градежни објекти	43.216.654,00			45.254.388,00
13	-- Постројки и опрема	33.749.453,00			15.588.311,00
14	-- Транспортни средства	267.797,00			507.406,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	137.549,00			226.925,00
18	-- Материјални средства во подготовка				39.402,00
19	-- Останати материјални средства	204.700,00			204.700,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	4.235.245,00			10.314.113,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	4.235.245,00			10.314.113,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	92.619.376,00			110.366.062,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	74.458,00			34.901,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	74.458,00			34.901,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	40.143.000,00			45.148.354,00

47	-- Побарувања од купувачи	38.041.756,00			40.733.541,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	355.864,00			2.683.269,00
50	-- Побарувања од вработените	13.836,00			
51	-- Останати краткорочни побарувања	1.731.544,00			1.731.544,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	43.891.972,00			48.391.972,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	541.972,00			541.972,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	43.350.000,00			47.850.000,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	8.509.946,00			16.790.835,00
60	-- Парични средства	8.509.946,00			16.790.835,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	120.147,00			97.206,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	196.102.281,00			204.149.873,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	7.000.000,00			7.000.000,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	186.548.058,00			193.738.611,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	65.071.023,00			65.071.023,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	6.451.231,00			6.451.231,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	146.450,00			148.359,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	72.964.417,00			71.347.876,00
72	-- Законски резерви	14.344.404,00			14.344.404,00
74	-- Останати резерви	58.620.013,00			57.003.472,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	52.542.793,00			52.542.793,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	2.274.606,00			11.079.791,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	9.554.223,00			10.411.262,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	9.554.223,00			10.411.262,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	2.422.298,00			1.861.481,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	982,00			962,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.609.259,00			1.376.807,00
100	-- Обврски кон вработените	4.668.089,00			4.250.537,00

101	-- Тековни даночни обврски	50.100,00			2.178.363,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	795.695,00			625.112,00
108	-- Останати краткорочни обврски	7.800,00			118.000,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	196.102.281,00			204.149.873,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	7.000.000,00			7.000.000,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	87.688.981,00			90.267.342,00
202	-- Приходи од продажба	87.591.594,00			90.165.579,00
203	-- Останати приходи	97.387,00			101.763,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	78.803.488,00			76.814.905,00
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	9.876.111,00			7.342.672,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки				3.645.506,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	4.338.009,00			5.315.861,00
212	-- Останати трошоци од работењето	3.231.257,00			3.185.398,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	55.162.874,00			50.521.570,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	32.563.316,00			29.185.507,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.695.473,00			2.353.992,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	14.214.796,00			12.730.485,00
217	-- Останати трошоци за вработените	5.689.289,00			6.251.586,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	6.163.265,00			6.622.102,00
222	-- Останати расходи од работењето	31.972,00			181.796,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	140.714,00			469.334,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва				29.351,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	125.531,00			438.986,00

231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	15.183,00			997,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	6.101.893,00			1.358.997,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	24.934,00			8.256,00
242	-- Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	6.076.959,00			1.350.741,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	2.924.314,00			12.562.774,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	2.924.314,00			12.562.774,00
252	-- Данок на добивка	649.708,00			1.482.983,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	2.274.606,00			11.079.791,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	79,00			80,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината	2.274.606,00			11.079.791,00
272	-- Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	1.909,00			5.076.121,00
276	-- Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	1.909,00			5.076.121,00
287	-- Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или (272+285)	1.909,00			5.076.121,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	2.272.697,00			6.003.670,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	21.551.360,00			21.551.360,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	43.216.654,00			45.254.387,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	350.593,00			508.664,00
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП	541.972,00			541.972,00

	034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 ОД БС)			
626	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)	38.224.059,00		40.757.177,00
628	- - Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 ОД БС)	1.851.691,00		1.828.750,00
630	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	40.435.419,00		43.104.263,00
631	- - Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)	703.438,00		662.404,00
632	- - Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)	57.916.354,00		57.957.388,00
635	- - Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	2.419.392,00		1.862.320,00
638	- - Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	1.659.359,00		3.555.171,00
639	- - Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	8.758.528,00		9.786.150,00
640	- - Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	87.591.594,00		90.165.579,00
641	- - Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)			3.463.231,00
642	- - Приходи од продажба на услуги (< или =	87.591.594,00		86.702.348,00

	АОП 202 од БУ)			
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	87.488.028,00		90.051.769,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	103.566,00		113.810,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)			85.091,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	97.387,00		16.672,00
666	-- Приходи од дивиденди			29.351,00
667	-- Расходи на продадени производи и услуги			3.645.506,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	3.474.477,00		2.483.978,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	398.801,00		337.609,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	4.057,00		162.394,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	140.566,00		519.152,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	67.671,00		87.534,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	3.660.402,00		1.756.127,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	1.191.799,00		613.161,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	1.150.632,00		1.989.403,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	22.254,00		22.670,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	192.604,00		150.228,00
685	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	1.875.584,00		2.323.216,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	198.920,00		
691	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	267.623,00		203.257,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	120.770,00		169.114,00
694	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	23.334,00		101.114,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.137.564,00		1.333.360,00

696	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	380.540,00			84.510,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	19.628,00			446.400,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	112.416,00			45.792,00
703	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	1.538.000,00			1.477.547,00
705	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	96.000,00			102.600,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	266.668,00			222.224,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	67.657,00			88.017,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	521.313,00			458.646,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	192.743,00			191.487,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	3.370,00			32.729,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	151.716,00			292.523,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	256.444,00			342.444,00
716	-- Надоместоци на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)				15.000,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.730.790,00			1.288.226,00
720	-- Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	6.076.959,00			1.350.741,00
721	-- Исплатени дивиденди	8.359.422,00			6.727.406,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	79,00			80,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2501	- 71.20 - Техничко испитување и анализа	87.829.695,00			

Потпишано од:

Jasmina Andonova

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Годишен извештај за работењето на РЖ Техничка контрола АД Скопје за 2022 година

1. Општи податоци за Друштвото

РЖ Техничка контрола постои како самостоен правен субјект од 1997 година, регистриран како акционерско друштво – РЖ Техничка контрола АД Скопје. Се состои од три лаборатории: Лабораторија за металуршки испитувања (механички и металографски испитувања), Лабораторија за испитување без разрушување (ултразвучна и радиографска контрола на метали и заварени споеви) и Лабораторија за хемиски испитувања (метали, минерали и органски ѓубрива, легури и друго).

РЖ Техничка контрола е акционерско друштво со органи на управување – Борд на директори и извршен директор. РЖ Техничка контрола брои 75 вработени.

Наш најголем партнер е Макстил АД Скопје. Други корисници на нашите лабораториски услуги се Либерти АД Скопје, ЕЛЕМ (РЕК Битола и РЕК Осломеј), Титан Цементарница Усје, градежната оператива, увозниците на минерални ѓубрива и други.

Соочувајќи се со намалено производство неколку години по ред (2012 и особено 2013 година) на нашиот најголем корисник на услуги Макстил АД, раководството на РЖ Техничка контрола донесе одлука да ја прошири дејноста и да побара нови пазари на лабораториски услуги. За таа цел РЖ Техничка контрола одлучи да ги акредитира лабораториите и да набави нова опрема за нови испитувања.

Во 2014 година механичката и хемиската лабораторија добија акредитација за анализа на повеќе различни елементи во различни материјали: челик, алуминиум, бакар и нивни легури, цврсти горива, минерални ѓубрива и почви, а од почетокот на 2015 година се акредитиравме и за анализа на атмосферски и отпадни води. Како резултат на овие акредитации се зголеми побарувачката за нашите лабораториски услуги, а со тоа и нашите приходи.

На почетокот на 2016 година добивме акредитација за ултразвучна и радиографска контрола на метали и заварени споеви. Набавени беа две кртици и две подвижни лаборатории за потребите на гасификацијата.

Во 2017 година добивме акредитација за новиот апарат Vario Macro Cube CNS анализатор за симултана анализа на јаглерод, азот и сулфур од производителот Елементар од Германија. Со овој апарат сме во можност да го анализираме вкупниот азот и на органски ѓубрива.

2. Остварени резултати

2.1 Обем на услуги во 2020, 2021 и 2022 година

2020	Мех. лаб.		Хем. лаб.		ИБР			
	Проби на кинене	32515	Проби од Челичарница	14373	Испитани лимови со ултразвук	113000		
	Проби на жилавост	86953	Проби од надв. клиенти	1201				
	Други проби (WBT, „z“ и др.	1208						
	Проби од надв. клиенти	9000						
	Проби за ладна вал. кинене	13943						
	Вкупно	135520		15574		113000		
Вкупно издадени атести од Механичка лабораторија: 19700								

2021	Мех. лаб.		Хем. лаб.		ИБР			
	Проби на кинене	38989	Проби од Челичарница	21644	Испитани лимови со ултразвук	100200		
	Проби на жилавост	102189	Проби од надворешни клиенти	1148				
	Други проби (WBT, „z“ и др.	2247	Троски од електро-печка	445				
	Проби од надв. клиенти	2176	Казански троски	275				
	Проби за ладна вал. кинене	14476	Вар	237				
			SiMn	30				
	Вкупно	160077		23779		100200		
Вкупно издадени атести од Механичка лабораторија: 25305								

2022	Мех. лаб.		Хем. лаб.		ИБР			
	Проби на кинене	40639	Проби од Челичарница	20084	Испитани лимови со ултразвук	75750		
	Проби на жилавост	98571	Проби од надв. клиенти	1163				
	Други проби (WBT, „z“ и др.	3431						
	Проби од надв. клиенти	1513						
	Проби за ладна вал. кинене	7623						
	Вкупно	151777		21247		75750		
Вкупно издадени атести од Механичка лабораторија: 25347								

2.2 Финансиски резултати

Во 2022 година РЖ Техничка контрола оствари позитивен финансиски резултат. Добивката пред оданочување изнесува 2.925.000 денари. Таа е намалена во однос на 2021 година, главно поради зголемени финансиски расходи. Оперативната добивка изнесува 8.886.000 денари и е намалена во однос на 2021 година.

3. Политика на дивиденда

РЖ Техничка контрола исплаќа дивиденда на акционерите од 2006 година. Во 2022 година е исплатена дивиденда за претходната година во бруто износ од 9.463.250 денари, односно 50 денари бруто по акција.

4. Планови за работа и развој

Во 2022 година РЖ Техничка контрола започна да гради фотоволтаична централа со моќност до 300 KW. Вложени се околу 200.000 евра, а централата се очекува да почне со работа на почетокот на 2023 година. И 2023 година се очекува да биде неизвесна година поради енергетската криза, инфлацијата и геополитичката ситуација.

РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД СКОПЈЕ				
(во 000 денари)				
	О П И С	2022	2021	Индекс (B:C)*100
	A	B	C	D
1	Приходи од продажба	87.592	90.165	97,15
2	Останати приходи	97	102	95,10
3	Финансиски приходи	141	469	30,06
ВКУПНИ ПРИХОДИ (1+2+3)		87.830	90.736	96,80
	Трошоци за сировини и материјали			
	* потрошени материјали	3.474	2.646	131,29
	* потрошени енергија и гориво	5.251	2.707	193,98
	* трошоци за резервни делови и ситен инвентар	1.151	1.989	57,87
4	Вкупно трошоци за сировини и материј.	9.876	7.342	134,51
5	Набавна вредност		3.645	0,00
6	Услуги	4.338	5.316	81,60
	Трошоци за вработените			
	* нето плати и надоместоци	32.564	29.186	111,57
	* трошоци за даноци и придонеси на плати	16.910	15.084	112,11
	* други трошоци на вработените	5.689	6.252	90,99
7	Вкупно трошоци за вработените	55.163	50.522	109,19
8	Амортизација	6.163	6.622	93,07
9	Останати трошоци на работење	3.264	3.367	96,94
10	Финансиски расходи	6.102	1.359	449,01
ВКУПНИ РАСХОДИ (4+5+6+7+8+9+10)		84.906	78.173	108,61
11	Добивка од редовно работење пред оданочување	2.924	12.563	23,27
12	Данок на добивка	650	1.483	43,83
Добивка од редовно работење по оданочување (11-12)		2.274	11.080	20,52
	Број на вработени	79	80	98,75

